

Народна банка на Република Македонија

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ



Најнови макроекономски показатели Преглед на тековната состојба

април 2013 година

Најнови макроекономски показатели Преглед на тековната состојба

Прегледот на тековната состојба има за цел да даде осврт на најновите макроекономски податоци (февруари -март 2013 година) и споредба со последните макроекономски проекции (јануари 2013 година). Со тоа ќе се утврди колку тековната состојба во економијата соодветствува со очекуваните движења на варијаблите во претходниот циклус на проекции. Прегледот е фокусиран на промените на екстерните претпоставки и остварувањата кај домашните варијабли и на тоа како овие промени се одразуваат врз амбиентот за водење на монетарната политика.

Во периодот од јануарскиот циклус на проекции досега не настанаа позначајни промени во оценките за глобалните економски изгледи. Проекциите за растот на евро-зоната беа незначително ревидирани надолу, главно како пренесен ефект од лошите остварувања во последниот квартал од годината. Надолните ризици околу закрепнувањето на економијата и понатаму се присутни и во основа произлегуваат од евентуалното бавно спроведување на предвидените реформи во европската економија, што може неповолно да делува врз очекувањата и довербата на економските субјекти. Притоа, очекуваната патека на движење на економијата на евро-зоната не е променета, односно и понатаму се очекува пад на активноста во 2013 година и влегување во зоната на позитивни промени во 2014 година. **Имајќи предвид дека очекувањата се слични како и во јануарската проекција, и оценката за странската ефективна побарувачка за македонски производи, во основа, не е променета.** Од друга страна, промени има кај претпоставките за светските цени на примарните производи, што значи и промена во претпоставените услови на размена и ефектите од увозните цени врз инфлацијата. Имено, проекцијата за движењето на цените на металите е надолно ревидирана, *покажувајќи понеповолни услови за размена во овој дел од извозниот сектор.* Надолни ревизии се направени и кај оцените за светските цени на храната и нафтата, *што пак има позитивен ефект врз условите на размена и укажува на помали инфлациски притисоци преку увозните цени во однос на претходно очекуваните.*


Последните макроекономски показатели, главно, не упатуваат на големи отстапувања во движењата во споредба со јануарските проекции, односно не упатуваат на значајни промени во ризиците за монетарната политика. Од аспект на одделните показатели релевантни за монетарната политика, инфлацијата во текот на првиот квартал растеше со умерен месечен интензитет, а на годишна основа таа постојано забавуваше. Остварената инфлација во првото тримесечје од 3,5% е пониска од проектираната, што во најголема мера е одраз на побавното темпо на раст на домашните цени на храната во однос на очекуваното. Од друга страна, растот на базичната инфлација е посилен од очекуваниот. Во услови на отсуство на притисоци од побарувачката, ваквите движења упатуваат на присуство на пренесени ефекти од растот на цените на храната и енергијата врз останатите цени во економијата. **Поповолните првични услови, дополнети со надолната ревизија на светските цени на храната и енергијата и надолното приспособување на регулираните цени (цените на топлинска енергија¹) се факторите коишто ги потврдуваат надолните ризици околу јануарската проекција на инфлацијата. Од друга страна, се појавија нови ризици во нагорна насока, што главно произлегуваат од домашната понуда на земјоделски производи.** Сепак, во услови на голема променливост на оцените за светските цени, при истовремено висока изложеност на поголем дел од домашниот инфлациски индекс на овие промени, неизвесноста околу проекцијата на инфлацијата е присутна.

¹ Со одлука на РКЕ беше извршено намалување на цената на парното греење во висина од 13,8% со ефективна примена од 1 март 2013 година.

Во текот на првиот квартал, девизните резерви (приспособени за ценовните и курсните разлики) во основа беа во согласност со проекцијата и покажуваа платнобилансна позиција којашто се движи по проектираната патека. За надворешниот сектор не се расположливи голем број податоци. Податоците за извозот и увозот и за февруари упатуваат на малку потесен трговски дефицит од очекувањата, додека последните податоци за нето-приливите од менувачкото работење покажуваат голема веројатност приватните трансфери да се движат во проектираните рамки. **Податоците за БДП** за последното тримесечје ги потврдија оцените за малку послаб економски раст во однос на претходното тримесечје и во однос на јануарските проекции. **За првиот квартал, малиот број расположливи високофреквентни показатели упатуваат на солиден годишен раст, којшто би бил близок до јануарските проекции.** Во рамки на монетарниот сектор, првичните податоци за март ја потврдуваат воздржаноста на банките од кредитирање, во услови на присутни согледувања за ризик, недоволен квалитет на побарувачката и на сè уште присутниот кредитен ризик. Депозитите и кредитите растат побавно од очекувањата, при што искористеноста на депозитниот потенцијал за кредитирање е речиси на ниво на проекциите. Најновите оценки покажуваат повторно мал раст **на ЕУРИБОР - каматната стапка во наредниот период**, што упатува на можноста за стеснување на каматниот распон помеѓу домашната и странската каматна стапка во наредниот период.

Општо гледано, последните макроекономски движења не покажуваат големи промени во амбиентот и ризиците за монетарната политика. Притоа, еден дел од показателите одат во прилог на монетарно олабавување. Прво, вкупната инфлација е пониска од очекуваната, а притисоците од увозните цени во однос на претходно оценетите се помали, при што ризиците околу проекцијата и понатаму се во надолна насока. Второ, иако засега економската активност е во согласност со очекувањата, сепак се очекува дека таа и понатаму ќе биде под потенцијалната. Трето, имајќи ја предвид слабата кредитна активност, кредитниот раст е послаб од очекуваниот. Четврто, девизните резерви, во основа, се движат во согласност со проекцијата, поради што засега не се очекуваат позначителни отстапувања на оваа оперативна монетарна цел во однос на последните оценки. **Сепак, постојат и фактори коишто упатуваат на потреба од поголема претпазливост при водењето на монетарната политика.** Имено, во наредниот период може да има поголеми притисоци врз девизните резерви од оценетите поради *промените во валутните склоности на домашните субјекти*. Во услови на стеснување на каматниот распон и стабилизирање на состојбите во евро-зоната, веројатноста за дополнително забавување на процесот на денаризација се зголемува. Дополнителен ризик се и последните информации за полоши очекувања за цените на металите на светскиот пазар, што *може да предизвика полоши извозни остварувања*. И покрај помалите инфлациски ризици гледано преку вкупната инфлација, *базичната инфлација и понатаму отстапува од проектираната патека* и упатува на поголеми пренесени ефекти од растот на цените на храната и енергијата врз останатите цени во економијата. Со тоа, и понатаму останува потребата од следење на движењата кај базичната инфлација, како и следење на ризикот од евентуални притисоци врз домашните цени на храната, заради неповолните временски услови.

Странска ефективна побарувачка (годишни промени во %)




Оценката за странската ефективна побарувачка во 2013 година е незначително променета во споредба со претходната проекција ...

...се очекува пад од 0,6%, наместо 0,5%...

...главно како резултат на надолната ревизија на проектираниот економски раст на Хрватска, Бугарија и Италија.

Најновите проекции за 2014 година не вклучуваат промени кај движењето на странската ефективна побарувачка, односно и натаму се очекува нејзин раст од 1%.

Странска ефективна инфлација (годишни стапки на промени во %)




Во 2013 година е извршена минимална нагорна ревизија на стапката на странската ефективна инфлација ...

...предвидена е инфлација од 3,6%, наспроти 3,5% во претходната проекција...

...но, оценката за 2014 година е позначително нагорно ревидирана (од 2% на 2,7%)...

...што се должи главно на нагорната ревизија на инфлацијата коригирана за девизниот курс во Србија и САД, и очекувањата за умерена инфлација наместо дефлација во Грција.

Нафта „Брент“
(квартален просек, евра/барел)




Во првиот квартал од 2013 година, остварената цена на нафтата од типот „брент“ беше идентична со јануарската проекција (85,3 евра).

Притоа, на годишна основа, во 2013 е извршена умерена надолна ревизија на проекцијата на цената на нафтата ...

...со оглед на присутната неизвесност поврзана со економските изгледи на Кина, ефектот од автоматското кретење на буџетските расходи врз американската економија и рецесијата во евро-зоната. Дополнително надолно влијание врз цената на нафтата се очекува и од апрецијацијата на доларот во однос на еврото.

Одредена надолна ревизија на ценовниот раст на нафтата е извршена и за 2014 година.

Цени на никел и бакар во евра
(годишни промени)



Во првиот квартал од 2013 година беше остварен малку повисок пад на цените на никелот и бакарот во однос на претходната проекција...

...при очекувани негативни ценовни промени во текот на целата година...


...предизвикани од поголемата глобална понуда од побарувачка, растечките залихи и постојните ризици од нерешените фискални и финансиски прашања во САД и Европа...

...што е во спротивност со предвиденото преминување во зоната на раст на цените на овие основни метали во претходната проекција.

Оттука, во 2013 година цените на никелот ќе забележат пад наместо очекуваниот раст, додека цените на бакарот ќе остварат подлабок пад.

Поволни движења на цените на

**Цени на пченица и пченка во евра
(годишни промени)**



металите се очекуваат во 2014 година, но сепак нивниот раст е умерено надолно ревидиран.


Во првиот квартал од 2013 година, оценетиот раст на цените на храната е понизок од претходно проектираниот, при што значителна надолна ревизија е извршена и на годишните стапки за целата година...

...умерен годишен пад на цената на пченицата наместо очекуваниот раст и подлабок проектиран пад на цената на пченката...

...во услови на повисоко очекувано производство од новата жетва и надолно влијание од апрецијацијата на доларот.

Во 2014 година е извршена умерена нагорна ревизија на стапката на раст на цената на пченицата и значителна надолна ревизија на стапката на пад на цената на пченката.

**1-месечен Еурибор
(во %)**



Стапката на едномесечниот Еурибор во првиот квартал е минимално повисока во однос на јануарската проекција и изнесува 0,12%.


На годишна основа, странската каматна стапка во 2013 и 2014 година е умерено нагорно ревидирана, во однос на јануарските очекувања...

... од 0,14% на 0,15% во 2013 година и од 0,24% на 0,28% во 2014 година ...

... што делумно е одраз на согледувањата за намалена веројатност за натамошно намалување на основната каматна стапка од страна на ЕЦБ.

Инфлација и цени на храната и енергијата

(годишни промени, во %)



Извор: Државен завод за статистика и пресметки на НБРМ.

Во март, потрошувачките цени бележат минимален месечен раст, што во најголем дел се должи на порастот на цените на храната² и на нафтените деривати.

Од почетокот на годината, инфлациските притисоци постепено се намалуваат.

Мартовското забавување на инфлацијата во најголем дел произлегува од надолната корекција на цената на централното греење за домаќинствата³, но и од надолното поместување на цените на облеката и на обувките.

Годишната стапка на инфлација бележи забавување од 3,5% во февруари, на 3,1% во март...

...при што остварувањето е под проектираното во јануарскиот циклус на проекции за 0,8 процентни поени...

...при поголемо надолно отстапување на остварената стапка на прехранбената инфлација од проектираната.

Отстапувањата кај оваа компонента главно произлегуваат од неостварувањето на очекувањата за раст на цените на производите од животинско потекло од почетокот на тековната година⁴.

Цените на енергијата во март, исто така, се под проектираното ниво, додека динамиката на базичната инфлација повторно упатува на посилен преносен ефект од повисоките цени на храната и на енергијата од очекуваниот.

Придонеси кон годишната стапка инфлацијата (во п.п.)



² Станува збор за цената на свежото овошје и на свежиот зеленчук. Сите останати прехранбени категории имаат неутрален или негативен придонес кон месечното нагорно ценовно поместување на прехранбената компонента.

³ Со одлука на РКЕ беше извршено намалување на цената на парното греење во висина од 13,8% со ефективна примена од 1 март 2013 година.

⁴ Ваквите очекувања главно се поврзуваат со повисоките цени на добиточната храна, со растот на цените на енергентите во претходниот период, како и со можниот поскап увоз на месо и месни преработки имајќи ги предвид финансиските проблеми на еден од најголемите домашни агрокомбинати.

Странски ефективни* и домашни цени на храна
(индекси, 2005 = 100)



* Ефективните странски цени на храна се добиени како пондериран збир од цените на храната во земјите што се најзначајни трговски партнери на РМ.
Извор: ДЗС, Еуростат и пресметки на НБРМ.

Надворешните влезни претпоставки во проекцијата на инфлацијата се ревидирани во надолна насока...

...цените на примарните прехранбени производи тргувани на меѓународните пазари упатуваат на пад на агрегатната цена на житарките во 2013 година, наспроти сигналите за раст добиени во текот на јануарскиот циклус на проекции.

Надолната корекција во изминатиот период⁵ се поврзува со падот на глобалната потрошувачка на пченично брашно, како и со намалената побарувачка за пченка наменета за производство на етанол во САД...

...а кон падот придонесуваат и поволните временски услови во Европската Унија, Црноморскиот регион, Кина и Индија.

Сепак, цените на овие производи и понатаму се чувствителни на падот на глобалните залихи, особено изразен кај пченицата, како и на постојаните сушни временски услови во САД, Аргентина, Јужна Африка и Австралија и нивниот одраз врз новата жетва.


Покрај тоа, и слабеењето на американскиот долар е ограничувачки фактор за поголем пад на овие цени...

...што упатува на потреба од постојано следење на меѓународните цени на храната.

Истовремено, и проекциите за светската цена на нафтата повторно се коригирани во надолна насока.

⁵ Станува збор за подинамичен тренд на опаѓање на цените на пченката и на пченицата сконцентриран во периодот од декември 2012 до февруари 2013 година.

Годишна стапка на инфлација



Ризиците околу јануарската проекција на инфлацијата од 3,2% за тековната година и натаму се оценуваат како претежно надолни...

...пред сè заради пониската појдовна основа и надолната корекција на оцените за увозните цени.

Од друга страна присутни се и нагорни ризици, заради можните поголеми преносни ефекти врз базичната инфлација...

...а дополнително, во периодот меѓу двете проекции се идентификувани и нови нагорни ризици во поглед на цените на храната...

...поврзани со случувања како во домашната, така и во економиите од регионот, за кои сепак се очекува дека ќе бидат делумно неутрализирани во наредниот период, преку растот на домашното производство.

Просечна исплатена плата
(годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС.

Номиналниот годишен раст на просечната нето-плата во јануари 2013 година бележи забрзување и изнесува 1% (0,3% во декември 2012 година)...

...што е во согласност со очекувањата од јануарската проекција за раст на номиналните плати во првиот квартал на 2013 година.

Годишниот раст произлегува од растот на платите во индустријата, земјоделството, како и во услужниот сектор, каде што платите се вратија во зоната на позитивни стапки на раст, при што овој сектор најмногу придонесе за забрзувањето на растот на платите во економијата.

Бруто домашен производ
(реални годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС и проекции на НБРМ.

Минималниот раст од 0,2% на БДП остварен во последното тримесечје на 2012 година е малку послаб од очекуваниот според јануарската проекција...

...при што надолното отстапување се должи пред сè на падот кај личната потрошувачка, наспроти очекувањата за минимален раст...

... и кај увозот, којшто оствари повисока стапка на раст од очекуваната...


...што делумно е неутрализирано со подоброто остварување кај инвестициите и извозот од проектираното.

Расположливите податоци за првото тримесечје на 2013 година упатуваат на повисок раст во однос на претходното тримесечје, што е во согласност со проекциите од јануари...

...при нагорни придвижувања кај

Економски сектори

(реални годишни промени, во %)



* Прост просек од годишните стапки на промена на различните видови на транспорт и телекомуникациите.

Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

дел од клучните економски сектори.

Индустријата, по падот во текот на целата 2012 година, во првите два месеца на 2013 година забележа раст...

...остварен во услови на поголема искористеност на индустриските капацитети⁶...

...додека трговијата забележа забрзан раст во јануари, пред сè заради растот кај трговијата на мало, наспроти падот во текот на 2012 година...

...а градежништвото, во услови на ниска споредбена основа, во јануари оствари висок реален раст.

Наспроти тоа, остварувањата кај транспортот главно упатуваат на негативна стапка на раст.

Показателите за агрегатната побарувачка, исто така, укажуваат на забрзување на растот на БДП.

Високофреквентните податоци за **личната потрошувачка** упатуваат на поповолни движења во однос на претходното тримесечје...

...при поволни поместувања кај трговијата на мало, наспроти падот во претходните четири квартали и значителниот раст кај увозот и домашното производство на стоки за широка потрошувачка...


...поддршка од банкарскиот сектор преку поголемо кредитирање на населението, како и раст на пензиите и забавен пад на реалните нето-плати.

Од друга страна, приватните трансфери од странство повторно бележат пад со слична динамика како и во претходниот квартал...

...а висок пад бележат и приходите од ДДВ, што најверојатно во најголем дел

Индикатори за движењето на личната потрошувачка


(реални годишни стапки, во %)



Извор: ДЗС и пресметки на НБРМ.

⁶ Од Анкетата за деловните тенденции во преработувачката индустрија на ДЗС.

Индикатори за движењето на бруто инвестициите
(реални годишни стапки, во %)



се должи на раздолжувањето на Владата кон приватниот сектор.

Расположливите показатели за **инвестициската активност** главно упатуваат на надолни движења...

...при пад на домашното производство и увозот на капитални производи и на државните инвестиции, коишто во претходниот квартал остварија раст...

...натамошен пад кај странските директни инвестиции и засилен пад на долгорочното кредитирање на корпоративниот сектор...

...додека индексот на залихите на готовите производи покажува мал годишен раст.

Сепак, **ниската споредбена основа** веројатно ќе придонесе за раст на инвестициите...

...што е во согласност со ниската споредбена основа кај вредноста на извршените градежни работи...


...којашто во јануари забележа висок раст, што е во согласност со очекувањата за зголемување на порачките и продолжување на можниот период на обезбедување со работа⁷.

Податоците од надворешнотрговската размена во првите два месеца од годината упатуваат на мало стеснување на **трговското салдо**...

...при што, во услови на забавен пад на странската побарувачка, извозот на стоки бележи посилен номинален раст од увозот.

⁷ Од Анкетата за деловните тенденции во градежништвото на ДЗС.

Извоз по компоненти
(придонеси во годишната промена, во п.п.)



Извор: НБРМ.

* Податоците го опфаќаат вкупниот извоз на еден значаен извозен капацитет во индустриската зона.


Трговскиот дефицит во периодот јануари-февруари стагнираше на годишна основа, со позначително годишно проширување на дефицитот во февруари⁸ (од 11,6%), наспроти неговото стеснување во првиот месец од годината...

...при што остварувањето во првите два месеца од кварталот покажува нешто помал трговски дефицит од очекуваниот.

Извозот забележа годишен раст од 2,6%, предизвикан од добрите остварувања на капацитетите во слободната индустриска зона ориентирани кон извоз, останатиот извоз, рудите и текстилот...

...при значително послаби извозни остварувања кај енергијата (годишен пад од 54,5%) и намален извоз на железо и челик и тутун. Извозните остварувања на дел од овие категории значително отстапуваат од очекувањата за првиот квартал и предизвикуваат негативно отстапување на остварувањата кај вкупниот извоз во однос на проекцијата за првиот квартал.

Увоз по компоненти
(придонеси во годишната промена, во п.п.)



Извор: НБРМ.

* Податоците го опфаќаат вкупниот увоз на еден значаен извозен капацитет во индустриската зона.

Во истиот период, јануари и февруари, е забележан раст на годишна основа и кај увозот (од 1,6%), којшто во најголем дел се должи на зголемениот сировински увоз на новите извозни капацитети и сировинскиот увоз на металопреработувачката индустрија. Исто така, пораст на увозот на годишна основа е забележан и кај останатиот увоз, инвестицискиот увоз во опрема и машини, стоките за широка потрошувачка и увозот на храна.

Најзначително намалување на увозот на годишна основа е забележливо кај енергетскиот увоз, надолнето со


⁸ Во текот на февруари 2012 година увозот значително забави, како резултат на неповолните временски услови. Извозните остварувања не беа погодени со ист интензитет, што доведе до позначително стеснување на трговскиот дефицит.

намалувањето кај увозот на руди и возила.

Во првите два месеца од годината, остварениот увоз е под проектираното ниво, во најголем дел поради послабиот увоз на сите енергенси, особено изразен кај количинскиот увоз на суровата нафта и нафтените деривати. Од друга страна, повисоките остварувања кај увозот на сировини даваат индикации за подобри извозни остварувања на металопреработувачката индустрија и на новите индустриски капацитети во текот на идниот период.


Движењата на надворешнотрговската размена во јануари и февруари упатуваат на можност за остварување понизок трговски дефицит, во однос на очекуваниот за првото тримесечје од годината...

...при ценовни ризици, коишто произлегуваат од тековните очекувања за пониски цени на никелот, што исто така упатува на понеповолна општа конјunktura за овој дел од извозниот сектор во однос на очекувањата. Спротивно, кај цените на храната и нафтата се очекуваат поповолни движења во однос на претходно проектираните.



Извор: НБРМ.

*Учество на извозот/увозот во јануари и февруари во проектираниот извоз/увоз за кв.1, проекција јануари 2013.




Извор: НБРМ.

Дефицитот на тековната сметка во јануари 2013 година изнесуваше 47,2 милиона евра (или 0,6% од БДП), што претставува малку понизок дефицит во однос на проектираниот износ за првото тримесечје од 2013 година...

... во рамки на тековната сметка, позитивни отстапувања се јавуваат кај трговскиот дефицит (понизок од очекувањата) и кај услугите (повисоки остварени нето-приливи од проектираните)...

Компоненти на финансиската сметка
(во милиони евра)



Извор: НБРМ.


...додека остварените нето-приливи кај тековните трансфери се во согласност со проекцијата, а кај доходот се забележани повисоки нето-одливи, во споредба со очекуваните.

Во јануари, остварените нето-приливи во капитално-финансиската сметка главно се во согласност со очекуваните за првите три месеци од годината според јануарската проекција.

Притоа, двата најголеми планирани текови, кај долгорочните заеми, т.е кредитот земен од страна на државата од една поголема странска комерцијална банка и кај портфолио-инвестициите (отплатата на втората еврообврзница), веќе се остварија во првиот месец од кварталот...

...а од останатите компоненти, подобрите остварувања кај странските директни инвестиции и кај категоријата валуту и депозити на банките⁹ се неутрализирани од страна на повисоките нето-одливи кај краткорочните кредити од очекуваните и од остварените нето-одливи наспроти проектираните нето-приливи кај трговските кредити.

Движења на менувачки пазар




Податоците за менувачкото работење, заклучно со февруари, покажуваат забавување на падот кај понудата на девизи, додека кај побарувачката на девизи за првпат по пет квартали пад, е забележан раст на годишна основа...

... при што остварениот нето-откуп и натаму бележи пад, но со намален интензитет...

Последните расположливи податоци

⁹ Остварено повлекување девизни средства од своите сметки од странство, додека во проекцијата не беше очекувана промена на состојбата.

заклучно со 20.3.2013 покажуваат дека остварените нето-приливи на менувачкиот пазар се во согласност со проекцијата.



* Последен податок, заклучно со 31.03.2013 година.

На крајот на првото тримесечје на годината, бруто девизните резерви достигнаа 2.230 милиони евра....

...и остварија раст во согласност со проекцијата...




...основни фактори за позитивната промена се трансакциите за сметка на државата (надворешно задолжување на државата¹⁰) и интервенциите на девизниот пазар. Во спротивна насока делува категоријата „девизни депозити на банките кај НБРМ“, заради одлив на девизен депозит од една домашна банка и категоријата „останато“, поради затворање на репо-трансакција на НБРМ.

Од почетокот на годината (заклучно со март 2013 година), на девизниот пазар, во сегментот на банките, е остварена нето-продажба од 62 милиона евра. На годишна основа, ваквото движење, во услови на раст на понудата и мал пад кај побарувачката на девизи (1,4% и 0,1%, соодветно) претставува намалување на нето-продажбата на девизи за 14,1%.

Анализата по одделни компоненти покажува дека намалената нето-продажба на девизи, во целост,

¹⁰ Во текот на јануари државата се задолжи кај Дојче банк со користење на гаранција од Светската банка и дополнително, со заем од Светската банка наменет за поттикнување на конкурентноста.



произлегува од пониската нето-продажба на фирмите, во услови кога кај сите останати компоненти (физички лица, менувачници и нерезиденти) е забележано намалување на нето-понудата на девизи.

Последните остварувања во надворешниот сектор, како и промените кај девизните резерви и нивното понатамошно одржување на адекватно ниво не упатуваат на значителни ризици за проекцијата за тековната 2013 година. Сепак, треба да се има предвид понатамошната неизвесност околу закрепнувањето на клучните трговски партнери и надолните корекции на дел од цените на металите, што покажува можно полошо надворешно окружување за металниот извозен сектор во однос на досегашните очекувања.

Монетарни инструменти



Извор: НБРМ.

Податоците заклучно со крајот на март¹¹ покажуваат зголемено ниво на монетарните инструменти во првиот квартал на 2013 година, умерено над очекувањата од јануарската проекција...

...при раст на нето девизната актива на НБРМ речиси на нивото на очекуваниот...


...додека трансакциите на државата имаа речиси неутрален ефект врз ликвидноста, за разлика од очекувањата за повлекување ликвидност на квартална основа...

...при што состојбата на државните хартии од вредност на домашниот пазар, на 31.3.2013 година, изнесува 55.784,3 милиони денари и е повеќе за 6.262,8 милиони денари во однос на декември 2012 година...

...како и во однос на проектираното ниво на државни хартии од вредност. На крајот на март, примарните пари забележаа умерен пад во однос на декември, за разлика од очекуваниот посилен пад на квартална основа...

...при поголем раст кај готовите пари во оптек и издвоена задолжителна резерва од страна на банките на ниво на проектираното.


¹¹ Монетарните податоци се оценети податоци.



* Вклучува депозитни пари
Извор: НБРМ.


По силниот месечен раст на вкупните депозити во февруари, во текот на март е забележано намалување, како резултат на падот на депозитите на претпријатијата...

...со што годишната стапка на раст на вкупните депозити на 31.3.2013 година изнесува 4,2% во однос на истиот период од претходната година и е под проекцијата за првиот квартал (4,7%). На квартална основа, заклучно со 31.3.2013 година, остварениот пораст на вкупните депозити е под планираниот раст за првиот квартал на 2013 година (односно 71,5% од очекуваната квартална промена), што укажува на потфрлање на проектираниот депозитен раст за првиот квартал.



Извор: НБРМ.

Остварениот годишен депозитен раст во најголем дел е резултат на денарските депозити, при мал позитивен придонес на девизните депозити.




Денарските депозити и понатаму се со најголемо учество во вкупните депозити.

Извор: НБРМ.




По постепеното забрзување на растот на девизните депозити на населението во последните пет месеци, во текот на март е забележано забавување на нивниот месечен раст. Како резултат на ваквото движење, забележано е зголемување на учеството на денарските депозити во вкупните депозити на населението, во однос на претходните два месеца.

*се однесува на М4 заклучно со 20.03.2012 година





Движењата на пасивните каматни стапки упатуваат на умерено стеснување на каматниот распон помеѓу девизната и денарската каматна стапка, но сепак и понатаму тој покажува дека приносите од денарското штедење се попривлечни.



Забрзување на монетарниот раст над нивото од проекцијата...

...во услови на побрз раст на готовите пари во оптек, во однос на проекцијата.


Извор: НБРМ.



Извор: НБРМ.


Во текот на март, вкупните кредити забележаа посилен месечен раст, во однос на претходниот период, пред сè како резултат на порастот на кредитите на претпријатијата...

...при што на 31.3.2013 година, годишната стапка на вкупните кредити изнесува 4,3%, во однос на истиот период од претходната година и е под проекцијата за првиот квартал од 4,7%. На квартална основа, заклучно со 31.3.2013 година, остварениот пораст на вкупните кредити е околу 69,2% од планираниот раст за првиот квартал на 2013 година, што укажува на потфрлање на проектираниот кредитен раст за првиот квартал.



Извор: НБРМ.

Остварениот кредитен раст во целост произлегува од зголемувањето на денарските кредити, при посилно намалување на девизните кредити.



Извор: НБРМ.

Искористеноста на депозитниот потенцијал за кредитирање на приватниот сектор е речиси на нивото на проекцијата.

СТАТИСТИЧКИ ПРИЛОГ

Табела 1

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТ - ИНФЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ КОМПОНЕНТИ

	<u>III.2013</u> <u>II.2013</u>	<u>III.2013</u> <u>III.2012</u>	<u>I-III.2013</u> <u>I-III.2012</u>	<u>III.2013</u> <u>II.2013</u>	<u>III.2013</u> <u>III.2012</u>	<u>I-III.2013</u> <u>I-III.2012</u>
	промена во %			придонес во процентни поени		
Вкупно	0.1	3.1	3.5	0.1	3.1	3.5
Исхрана	0.2	3.2	3.3	0.1	1.3	1.3
Производи од жито	0.1	1.3	0.9	0.0	0.1	0.1
Свеж и преработен зеленчук	2.6	-5.9	-7.7	0.1	-0.4	-0.5
Свежо и преработено овошје	1.7	8.3	8.9	0.0	0.2	0.2
Свежо и преработено месо	-0.2	8.2	8.2	0.0	0.7	0.7
Свежа и преработена риба	0.6	13.3	12.1	0.0	0.1	0.1
Свежо и преработено млеко	0.1	2.8	2.6	0.0	0.2	0.2
Свежи јајца	-1.3	16.1	25.6	0.0	0.2	0.3
Маснотии	-2.7	5.7	9.4	-0.1	0.1	0.2
Тутун и пијалаци	0.0	1.6	1.6	0.0	0.1	0.1
Облека и обувки	-0.7	9.6	10.3	0.0	0.6	0.7
Домување	-0.8	3.8	4.5	-0.1	0.6	0.7
Стан (станарина, вода, услуги)	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0
Огрев и осветление	-1.2	5.0	6.0	-0.1	0.5	0.6
Греење и услуги	-4.2	-5.8	-2.8	-0.1	-0.2	-0.1
Електрична енергија и осветлување	0.0	10.0	9.9	0.0	0.7	0.7
Хигиена и здравје	0.6	5.1	4.8	0.1	0.5	0.5
Култура и разонода	0.1	1.5	1.7	0.0	0.1	0.1
Сообраќајни средства и услуги	0.5	-1.8	-0.7	0.1	-0.2	-0.1
Сообраќајни средства	-1.5	3.4	3.0	0.0	0.1	0.1
Течни горива и масла	2.0	-2.3	0.3	0.1	-0.1	0.0
Сообраќајни и птт услуги	0.1	-3.7	-3.1	0.0	-0.2	-0.2
Ресторани и хотели	0.3	3.8	4.2	0.0	0.2	0.2
Останати услуги неспомнати на друго место	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 2

ИНФЛАЦИЈА, ПРОДУКТИВНОСТ И ПЛАТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012				2013	последни месеци				
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	ное 12	дек 12	јан 13	фев 13	март 13
	годишни промени во %																		
Инфлација (CPI)	8.3	-0.8	1.6	3.9	3.3	4.1	4.7	3.6	3.2	2.5	2.1	3.8	4.9	3.5	4.6	4.7	3.8	3.5	3.1
Инфлација (CPI) - просек на кумулативна основа	8.3	-0.8	1.6	3.9	3.3	4.1	4.4	4.1	3.9	2.5	2.3	2.8	3.3	3.5	3.2	3.3	3.8	3.7	3.5
Базична инфлација (без храна и енергија)	2.6	0.3	0.2	1.1	2.0	1.0	1.2	1.3	0.9	1.4	1.8	1.8	2.9	3.3	2.9	3.2	3.6	3.4	3.2
Регулирани цени	9.3	-1.8	11.3	6.9	10.1	7.1	6.9	6.8	7.0	9.4	8.7	11.2	11.1	4.2	10.9	11.0	5.2	4.8	2.7
Цени на производители на индустриски п-ди	10.1	-7.2	8.7	12.4	4.6	14.7	13.7	11.6	9.9	5.1	3.1	4.4	5.7	2.9	5.9	5.4	4.8	2.9	1.1
Продуктивност	1.9	-4.2	1.4	1.9	-1.1	0.9	1.3	1.1	4.2	0.2	-1.5	-0.6	-2.6	-	-	-	-	-	-
Номинална нето-плата*	10.3	9.8	3.0	1.4	0.3	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	0.2	0.3	-	0.1	0.3	1.0	-	-
Реална нето-плата*	1.9	10.8	1.4	-2.4	-2.9	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-	-4.3	-4.2	-2.7	-	-

* За 2009 година податокот е коригиран од структурната промена поради примената на концептот за бруто-плати, кој ги вклучува надоместоците за храна и превоз во платите.

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија и НБРМ.

Табела 3

ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО И ОСТАНАТИ ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012				Најнови податоци			
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт. 12	ное. 12	дек. 12	јан. 13 фев. 13
	годишни промени во %																
Бруто домашен производ	5.0	-0.9	2.9	2.8	-0.3	6.1	3.6	1.3	1.0	-0.9	-0.7	0.3	0.2	-	-	-	- -
Индустриско производство	5.1	-8.7	-4.8	3.3	-6.6	13.8	5.3	1.4	-4.7	-8.4	-5.6	-6.8	-5.7	-4.6	-4.4	-8.0	-1.3 4.5
Градежништво	25.6	13.7	14.9	34.3	9.8	61.8	60.0	17.4	22.5	-19.1	-10.5	45.1	12.0	0.9	4.3	27.5	57.8 -
Трговија	11.8	-7.4	7.3	11.4	4.4	6.5	13.5	12.3	12.9	4.3	5.4	5.1	2.9	7.2	1.9	0.0	10.6 -

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 4

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

						2011				2012						2013	
	2008	2009	2010	2011	2012	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Ное-12	Дек-12	Јан-13	Фев-13
реални годишни промени во %																	
Промет во трговија на мало*	3.1	-2.9	2.2	8.2	-5.8	7.4	6.7	9.9	8.4	-4.4	-3.7	-5.0	-9.6	-10.2	-11.3	3.6	-
Приходи од ДДВ*	1.4	-1.9	5.4	7.9	-11.8	15.1	-0.5	7.3	10.6	-2.8	-12.1	-8.7	-22.5	-24.9	-21.3	-1.6	-87.4
Увоз на стоки за широка потрошувачка*	9.8	-8.7	7.8	1.4	-2.0	4.5	-7.7	4.6	4.8	0.4	0.2	-8.2	0.3	-9.6	2.9	4.5	-9.2
Домашно производство на потрошни добра	5.4	-4.5	-1.8	4.7	2.6	2.1	11.3	4.9	0.6	-0.3	3.8	-3.3	9.1	9.5	2.0	13.3	15.6
Кредити на население*	31.8	4.0	2.2	5.1	1.6	1.4	2.8	4.0	5.1	5.7	4.5	1.1	1.6	1.5	1.6	2.8	3.4
Просечна нето-плата*	1.9	10.7	1.4	-2.4	-3.0	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-4.3	-4.2	-2.7	-
Приватни нето-трансфери*	-12.5	18.6	20.2	1.2	8.3	-9.0	-13.9	0.7	24.7	32.2	29.8	1.0	-12.7	-0.1	-35.2	-19.9	-
Пензии*	8.4	9.5	1.1	0.4	0.9	-0.9	-0.2	0.2	2.5	3.4	2.2	1.5	-3.4	-0.2	-8.3	7.0	1.4

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 5

ИНДИКАТИВНИ КАТЕГОРИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ

	2008					2011					2012							2013	
	2008	2009	2010	2011	2012	2011				2012						2013			
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Ное-12	Дек-12	Јан-13	Фев-13		
реални годишни промени во %, освен за СДИ промените на реалните износи се во милиони денари																			
Увоз на средства за работа*	19.4	-3.3	-12.7	2.2	-5.1	8.3	16.9	-6.6	-6.0	-9.3	-11.2	-0.1	-0.1	0.3	-16.9	-3.0	19.5		
Извршени градежни работи*	16.3	14.9	12.9	29.4	6.1	55.4	52.8	13.4	18.8	-21.1	-12.3	39.9	6.8	-0.2	21.8	52.0	-		
Домашно производство на капитални производи	-19.9	6.2	19.8	33.8	-13.6	49.9	59.9	64.3	50.4	11.9	-5.8	3.6	1.4	13.5	-13.6	14.7	-4.1		
Државни капитални инвестиции*	36.7	-32.3	12.4	11.1	2.4	19.5	70.8	-16.5	-0.8	2.4	-25.5	-0.3	34.7	14.6	66.5	0.5	-50.4		
Странски директни инвестиции**	-8,211.9	-14,385.6	766.5	9,310.5	-12,836.0	9,856.9	-3,259.1	67.8	2,645.0	-6,249.5	542.1	-4584.2	-2544.4	-3252.5	1545.9	-581.1	-		
Долгорочни кредити на претпријатија*	25.9	8.6	9.1	6.6	-2.5	10.3	12.9	11.5	6.6	7.7	5.5	-3.0	-2.5	-2.6	-2.5	-2.9	-5.8		
Залихи на готови производи***	-5.6	-2.1	-3.3	12.1	-3.6	6.0	19.5	18.2	6.0	-3.9	-1.8	-8.8	-3.2	2.6	5.4	-0.9	-		

*реалните стапки на раст се пресметени од НБРМ, со делење на номиналните стапки на раст со годишната инфлација, мерена според трошоците на живот.

**реалните износи се пресметани од НБРМ, со делење на номиналните износи со нивото на индексот на потрошувачките цени.

*** податоците за јануари се со нова базна година и нова пондерациска структура.

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии и пресметки на НБРМ.

Табела 6

СЕЛЕКТИРАНИ ИНДУСТРИСКИ ДЕЈНОСТИ

	2008	2009	2010	2011	2012	2012				2013			
						Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	јан	фев	јан	фев
	годишни промени во %											придонеси, п.п.	
Рударство и вадење на камен	9.4	-12.4	-3.8	2.6	1.8	-7.6	-1.6	12.2	4.6	18.0	18.0	2.3	2.1
Производство на прехранбени производи	7.6	-2.3	2.8	5.3	15.6	5.8	9.1	20.5	23.1	7.6	12.1	0.9	1.4
Производство на пијалаци	9.9	-0.3	-9.2	-13.9	9.0	-0.7	0.7	-8.5	29.5	15.9	19.2	0.5	0.5
Производство на тутунски производи	1.9	-3.2	19.6	21.0	-14.9	74.7	17.8	-40.2	-56.1	-4.8	105.7	-0.1	1.6
Производство на облека	-20.0	-11.8	-4.7	11.6	-7.2	-12.9	-15.0	-7.6	6.9	18.7	14.3	2.1	1.7
Печатење и продукција на снимени медиуми (записи)	57.3	26.8	-34.2	-12.8	31.2	22.5	53.3	40.0	10.2	-12.8	-20.9	-0.3	-0.5
Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	1.6	-8.9	-6.2	-19.7	-64.8	-49.4	-83.1	-97.2	-45.6	33.3	-92.2	0.3	-1.1
Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати	25.2	-13.2	-2.8	4.4	6.2	-7.8	10.0	18.1	6.8	14.5	17.9	0.4	0.6
Производство на други неметални минерални производи	-3.0	-12.1	-14.2	9.7	-19.4	-21.5	-14.1	-24.7	-17.5	5.3	74.1	0.1	1.4
Производство на метали	-5.3	-43.0	31.8	15.3	-11.1	-10.7	-7.2	-14.0	-12.6	-30.7	1.4	-3.8	0.1
опрема	52.0	38.8	-53.5	7.3	-13.6	-23.2	-20.7	16.9	-25.0	-15.6	-8.2	-0.4	-0.2
Производство на електрична опрема	27.8	-24.8	-43.2	33.0	-24.2	-11.9	-12.7	-42.2	-21.1	10.2	18.9	0.2	0.4
Производство на останата опрема за транспорт	-18.4	-46.4	44.5	79.6	19.0	-2.0	40.6	11.1	34.6	37.3	-9.7	0.2	-0.1
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-3.1	8.7	14.4	-3.0	-9.5	-16.1	-5.4	11.1	-20.0	-2.4	-6.9	-0.5	-1.3

Извор: Индекси на индустриското производство (2010=100), Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 7

НОМИНАЛНА И РЕАЛНА НЕТО-ПЛАТА ПО ЕКОНОМСКИ ДЕЈНОСТИ*

	2011				2012				2013			2011						2012						2013			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт	ное	дек	јан	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт.	ное.	дек.	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	окт	ное	дек	јан
	номинални годишни промени во %												реални годишни промени во %														
Вкупно	1.9	1.5	1.6	0.8	1.0	-0.5	0.2	0.3	0.6	0.1	0.3	1.0	-2.1	-3.1	-1.9	-2.4	-1.7	-2.4	-2.9	-1.5	-2.6	-3.4	-4.3	-4.4	-4.3	-4.2	-2.7
Земјоделство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	3.8	3.7	3.8	4.0	2.9	-5.1	-0.9	1.0	3.5	5.5	1.5	3.6	4.5	3.4	2.5	-1.0	-1.5	-0.8	-0.6	-0.8
Земјоделство, шумарство и рибарство	-1.2	3.8	4.6	6.8	7.2	5.6	6.4	3.8	3.7	3.8	4.0	2.9	-5.1	-0.9	1.0	3.5	5.5	1.5	3.6	4.5	3.4	2.5	-1.0	-1.5	-0.8	-0.6	-0.8
Индустрија	2.2	2.9	2.5	0.8	0.7	0.1	0.8	0.7	1.7	-1.1	1.3	3.0	-1.8	-1.8	-1.1	-2.3	-0.6	-1.1	-5.1	-1.8	-1.9	-2.9	-4.0	-3.4	-5.4	-3.2	-0.8
Рударство и вадење на камен	7.8	3.6	5.1	-1.2	-6.5	-2.3	-0.7	0.6	1.8	-1.4	1.5	10.3	3.5	-1.1	1.5	-4.3	0.7	-1.4	-11.3	-8.8	-4.3	-4.3	-4.0	-3.3	-5.8	-3.1	6.3
Преработувачка индустрија	4.4	3.9	3.7	1.9	0.6	0.6	0.8	1.2	1.7	1.2	0.7	2.1	0.3	-0.8	0.1	-1.3	0.8	0.5	-4.9	-1.9	-1.5	-2.8	-3.5	-3.4	-3.2	-3.8	-1.7
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-2.7	1.0	-0.3	0.7	4.4	1.5	1.8	0.2	1.9	-3.6	2.4	-0.7	-6.6	-3.6	-3.8	-2.4	-2.5	-2.2	-2.6	1.8	-0.6	-1.9	-4.4	-3.2	-7.9	-2.2	-4.4
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	2.3	4.7	4.0	2.4	1.0	-1.0	-0.3	-0.3	0.1	-1.2	0.1	-0.7	-1.7	0.0	0.4	-0.8	-0.2	0.6	-2.7	-1.5	-3.1	-4.0	-5.0	-4.9	-5.6	-4.3	-4.3
Градежништво	3.5	3.0	2.3	1.2	3.0	1.7	2.0	2.3	3.2	2.9	0.8	6.9	-0.6	-1.7	-1.2	-2.0	-0.1	-1.6	-4.2	0.4	-0.4	-1.7	-2.4	-1.9	-1.6	-3.8	3.0
Услуги	3.0	5.1	4.2	2.6	3.3	-1.6	0.2	-0.2	0.4	0.2	-1.1	1.3	-1.0	0.4	0.5	-0.6	-0.1	-0.9	-0.7	0.7	-3.6	-3.4	-4.8	-4.6	-4.2	-5.6	-2.4
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	-0.6	-1.8	-0.1	-1.0	2.4	1.3	1.8	2.1	3.2	0.4	2.8	3.8	-4.5	-6.2	-3.6	-4.1	-5.2	-4.3	-2.8	-0.1	-0.8	-1.9	-2.6	-2.0	-4.0	-1.8	-0.1
Транспорт и складирање	2.4	2.5	6.9	1.7	0.3	-0.4	-1.7	-1.2	-1.7	-0.7	-1.1	-1.3	-1.6	-2.1	3.2	-1.5	-1.2	-2.3	-1.0	-2.1	-2.5	-5.3	-5.8	-6.7	-5.1	-5.5	-4.9
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	0.0	-0.9	1.4	0.4	0.9	1.4	-0.4	-0.6	-1.2	0.4	-0.8	1.8	-3.9	-5.4	-2.2	-2.7	-2.0	-3.7	-2.4	-1.6	-0.7	-4.0	-5.2	-6.2	-4.0	-5.3	-2.0
Информации и комуникации	1.2	23.8	2.2	-3.3	18.9	-18.8	1.9	3.7	4.7	2.6	3.8	3.3	-2.8	18.3	-1.4	-6.2	-2.7	-5.4	-9.0	16.0	-20.5	-1.8	-1.1	-0.6	-1.9	-0.8	-0.5
Финансиски дејности и дејности на осигурување	11.0	2.4	4.2	4.8	-7.3	-0.6	-0.4	-2.8	0.3	-7.4	-1.2	0.8	6.6	-2.2	0.5	1.5	0.8	3.5	0.2	-9.6	-2.7	-4.0	-7.3	-4.7	-11.4	-5.6	-2.9
Дејности во врска со недвижен имот	-4.2	-1.4	5.3	3.9	10.3	4.8	-1.3	-1.5	-3.0	-0.7	-0.8	3.8	-8.0	-5.8	1.7	0.7	2.7	0.6	-1.2	7.6	2.6	-4.9	-6.1	-7.8	-5.1	-5.2	0.0
Стручни, научни и технички дејности	2.8	6.0	8.7	15.3	18.2	10.4	10.0	5.1	11.4	13.8	-7.1	-1.6	-1.2	1.2	4.9	11.7	3.6	6.4	24.7	15.2	8.1	6.0	0.2	5.8	8.8	-11.3	-5.2
Административни и помошни услужни дејности	-6.6	-5.1	-8.2	-3.7	-4.0	-7.7	-7.8	-6.1	-3.4	-4.0	-10.3	-2.9	-10.3	-9.4	-11.4	-6.6	-9.8	-6.2	-4.1	-6.4	-9.6	-11.2	-10.5	-8.2	-8.2	-14.3	-6.4
Јавна управа и одбрана; задолжително социјано осигурување	-0.2	-0.8	0.3	0.2	1.2	1.5	-0.3	-0.1	0.1	-0.3	0.0	-0.4	-4.1	-5.2	-3.2	-2.9	-2.6	-3.3	-2.9	-1.3	-0.6	-4.0	-4.7	-4.9	-4.7	-4.5	-4.1
Образование	4.2	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-0.2	-0.3	-0.7	0.1	-5.0	-4.1	-3.9	-3.6	-4.4	-3.6	-3.3	-2.1	-3.7	-4.7	-4.9	-4.6	-4.7	-4.4
Дејности на здравствена и социјална заштита	-1.2	0.6	0.7	1.7	1.9	3.0	3.1	2.3	0.3	3.3	3.5	2.7	-5.1	-3.9	-2.8	-1.5	0.1	-3.3	-1.3	-0.6	0.8	-0.6	-2.4	-4.7	-1.3	-1.1	-1.0
Уметност, забава и рекреација	6.8	7.2	8.4	9.8	-5.2	-9.4	-8.5	-8.7	-10.7	-8.6	-6.8	-2.3	2.6	2.4	4.6	6.4	7.0	5.9	6.3	-7.5	-11.3	-11.8	-12.9	-15.2	-12.6	-11.0	-5.9
Други услужни дејности	19.0	26.5	25.8	5.5	0.2	3.4	1.1	1.2	0.1	5.2	-1.6	8.8	14.3	20.8	21.5	2.2	10.4	1.8	-4.1	-2.3	1.3	-2.6	-3.5	-4.9	0.6	-6.0	4.8

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

* ДЗС почнувајќи од јануари 2011 година податоците за платите ги објавува според НКД Рев.2. Податоците од новата класификација не се споредливи со расположливите податоци од старата класификација.

Табела 8

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Централен буџет и буџети на фондови)

	2011				Вкупно 2011	2012				Вкупно 2012	2013		Јан-Фев 2013	годишни стапки на промени во 2013 година (во %)			процент на реализација
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4		Јан.	Фев.		Јан.	Фев.	Јан-Фев	
<i>во милиони денари</i>																	
ВКУПНИ ПРИХОДИ	31,422	36,042	34,444	35,258	137,166	31,798	35,133	35,446	35,696	138,073	10,647	8,281	18,928	2.8	-19.9	-8.5	12.8
Даночни приходи и придонеси	27,332	29,519	30,461	31,357	118,669	27,872	28,962	30,368	30,180	117,382	9,246	7,153	16,399	2.9	-20.6	-8.9	13.1
Даночни приходи (ССП)	192	146	151	215	704	210	192	224	372	998	89	91	180	78.0	31.9	51.3	17.5
Даноци	18,002	19,411	20,247	20,546	78,206	18,217	18,592	20,013	18,797	75,619	6,346	3,617	9,963	1.6	-35.2	-15.8	12.2
Персонален данок на доход	2,242	2,325	2,288	2,658	9,513	2,298	2,363	2,276	2,616	9,553	702	831	1,533	5.7	3.4	4.4	14.8
Данок на добивка	920	1,496	731	741	3,888	964	1,312	661	715	3,652	213	925	1,138	22.4	235.1	152.9	28.4
ДДВ	9,834	10,140	11,037	11,213	42,224	9,798	9,100	10,460	9,111	38,469	3,546	382	3,928	2.2	-87.0	-38.7	8.7
Акцизи	3,423	3,687	4,326	4,077	15,513	3,399	4,034	4,733	4,430	16,596	1,168	971	2,139	-14.3	0.1	-8.3	14.6
Увозни давачки	809	950	1,027	993	3,779	932	994	1,046	1,095	4,067	360	297	657	36.9	-13.7	8.2	16.7
Други даноци	774	813	838	864	3,289	826	789	837	830	3,282	357	211	568	14.8	-18.2	-0.2	16.1
Придонеси	9,138	9,962	10,063	10,596	39,759	9,445	10,178	10,131	11,011	40,765	2,811	3,445	6,256	4.5	2.7	3.5	14.6
Фонд за ПИОМ	6,188	6,740	6,792	7,170	26,890	6,375	6,876	6,836	7,437	27,524	1,898	2,322	4,220	4.5	2.2	3.2	14.7
Агенција за вработување	388	425	434	452	1,699	402	437	435	472	1,746	119	147	266	4.4	2.8	3.5	13.8
Фонд за здравствено осигурување	2,562	2,797	2,837	2,974	11,170	2,668	2,865	2,860	3,102	11,495	794	976	1,770	4.6	3.8	4.2	14.5
Неданочни приходи	2,922	3,585	3,358	2,979	12,844	2,782	3,081	3,683	3,038	12,584	929	954	1,883	12.7	-8.5	0.9	13.6
Капитални приходи	605	2,558	232	392	3,787	746	2,697	623	367	4,433	172	65	237	-60.6	-52.9	-58.8	5.3
Странски донации	231	277	254	325	1,087	280	296	595	1,874	3,045	278	89	367	302.9	-17.6	107.3	10.4
Приходи од наплатени заеми	332	103	139	205	779	118	97	177	237	629	22	20	42	-40.5	-41.2	-40.8	7.0
ВКУПНИ РАСХОДИ	35,148	40,048	36,103	37,350	148,649	36,328	38,650	39,424	41,438	155,840	13,523	11,999	25,522	14.8	-1.7	6.4	15.4
Тековни трошоци	31,133	35,164	31,830	32,812	130,939	32,113	34,935	35,005	35,030	137,083	11,772	11,195	22,967	16.5	5.2	10.7	15.6
Плати и надоместоци	5,755	5,773	5,821	5,798	23,147	5,680	5,702	5,650	5,682	22,714	1,860	1,873	3,733	-0.6	-1.2	-0.9	16.1
Стоки и услуги	3,497	3,768	3,128	3,565	13,958	3,739	3,322	3,346	4,245	14,652	1,463	1,341	2,804	31.7	23.4	27.6	16.1
Трансфери	21,523	24,938	21,392	22,510	90,363	22,164	25,110	24,416	23,811	95,501	7,599	7,775	15,374	9.5	4.3	6.8	15.0
Трансфери (ССП)	173	211	218	195	797	208	191	345	452	1,196	47	101	148	-16.1	29.5	10.4	17.1
Социјални трансфери	15,961	17,223	16,665	17,339	67,188	17,015	17,254	17,529	17,878	69,676	5,903	5,852	11,755	8.2	0.9	4.4	15.8
Други трансфери	5,389	7,504	4,509	4,976	22,378	4,941	7,665	6,542	5,481	24,629	1,649	1,822	3,471	15.2	15.8	15.5	12.8
Каматни плаќања	358	685	1,489	939	3,471	530	801	1,593	1,292	4,216	850	206	1,056	377.5	1.0	176.4	25.7
Камати по домашен долг	196	444	224	243	1,107	242	347	291	426	1,306	92	139	231	-2.1	80.5	35.1	14.4
Камати по надворешен долг	162	241	1,265	696	2,364	288	454	1,302	866	2,910	758	67	825	802.4	-47.2	291.0	32.9
Капитални трошоци	4,015	4,884	4,273	4,538	17,710	4,215	3,715	4,419	6,408	18,757	1,751	804	2,555	4.3	-48.6	-21.2	13.7
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ	-3,726	-4,006	-1,659	-2,092	-11,483	-4,530	-3,517	-3,978	-5,742	-17,767	-2,876	-3,718	-6,594	101.3	98.7	99.8	37.3

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.

Табела 9

БИЛАНС НА ПЛАЌАЊА

	2008	2009	2010	2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2012	1
	во милиони евра																	
I. Тековна сметка	-862.2	-457.1	-143.6	-224.3	-50.7	-28.9	-50.5	-77.8	-33.7	24.7	52.9	6.5	2.1	-43.7	-39.1	-53.2	-291.4	-47.2
A. Стоки	-1,762.5	-1,559.6	-1,447.8	-1,681.8	-144.6	-108.0	-157.2	-200.7	-159.4	-106.3	-127.3	-149.7	-117.1	-172.4	-167.9	-173.8	-1,784.4	-129.9
- Извоз на стоки, ф.о.б	2,692.6	1,932.6	2,530.1	3,178.9	210.1	234.0	264.6	239.5	276.3	273.1	273.6	247.6	270.3	273.8	271.7	258.0	3,092.6	229.3
- Увоз на стоки, ф.о.б.	-4,455.1	-3,492.2	-3,977.9	-4,860.6	-354.7	-341.9	-421.9	-440.2	-435.7	-379.4	-400.8	-397.3	-387.4	-446.2	-439.6	-431.9	-4,877.0	-359.2
B. Услуги	9.3	16.5	36.8	98.1	-5.5	-8.2	1.2	-0.4	-1.7	16.8	19.8	11.3	3.1	-3.1	8.1	-18.8	22.5	4.7
- Приливи	692.0	617.6	681.3	805.8	55.9	52.3	62.2	60.1	68.4	70.9	95.0	85.6	67.8	73.4	66.4	70.9	828.9	60.4
- Одливи	-682.8	-601.1	-644.6	-707.6	-61.5	-60.5	-61.0	-60.5	-70.1	-54.1	-75.2	-74.3	-64.7	-76.4	-58.4	-89.7	-806.3	-55.8
B. Доход	-94.4	-47.3	-99.9	-120.8	-14.3	-10.1	-14.1	-12.7	-13.4	-13.4	-12.5	-9.3	-11.7	-12.4	-11.6	-14.3	-149.6	-20.4
- Приливи	185.2	128.0	146.6	172.7	12.7	15.1	14.0	13.4	13.5	12.9	14.0	15.8	13.1	13.7	13.1	12.6	163.9	14.1
- Одливи	-279.6	-175.3	-246.5	-293.5	-26.9	-25.2	-28.1	-26.1	-26.9	-26.4	-26.5	-25.1	-24.8	-26.1	-24.6	-26.9	-313.5	-34.5
Г. Тековни трансфери	985.5	1,133.3	1,367.3	1,480.2	113.6	97.4	119.6	136.0	140.9	127.7	172.9	154.2	127.7	144.2	132.4	153.7	1,620.1	98.4
- Приливи	1,033.2	1,181.0	1,414.0	1,526.2	117.6	101.0	124.0	140.4	145.3	131.8	177.6	159.0	132.5	150.6	137.2	158.4	1,675.3	103.9
- Одливи	-47.7	-47.7	-46.7	-46.0	-3.9	-3.7	-4.4	-4.4	-4.5	-4.1	-4.7	-4.8	-4.8	-6.5	-4.9	-4.7	-55.2	-5.5
II. Капитална и финансиска сметка	886.2	430.0	142.3	227.9	47.5	26.1	38.1	79.1	24.9	-36.8	-62.3	-7.0	10.1	49.5	46.6	34.2	250.1	49.3
A. Капитална сметка	-12.2	20.2	12.5	21.3	0.1	2.4	0.8	1.0	0.4	0.3	2.9	1.6	2.6	1.0	2.1	0.4	15.6	1.1
- Приливи	0.0	25.4	25.7	36.5	1.8	3.1	2.1	1.7	1.7	1.8	3.8	2.8	3.6	2.3	3.3	2.1	30.0	2.0
- Одливи	-12.2	-5.3	-13.2	-15.3	-1.7	-0.7	-1.3	-0.7	-1.3	-1.5	-0.9	-1.3	-1.0	-1.2	-1.2	-1.7	-14.4	-1.0
B. Финансиска сметка	898.4	409.8	129.8	206.6	47.4	23.7	37.3	78.1	24.4	-37.1	-65.1	-8.6	7.6	48.4	44.5	33.8	234.5	48.2
1. Директни инвестиции	409.4	136.9	158.6	336.8	38.4	34.6	6.6	-40.0	33.7	13.9	19.0	-25.3	-31.2	18.3	-1.4	44.2	110.7	29.0
Директни инвестиции во странство	9.5	-8.1	-1.4	0.0	-0.5	0.0	-0.1	0.0	4.5	0.0	0.0	-0.1	2.6	0.0	0.1	-0.6	6.0	-0.1
Директни инвестиции во земјата	399.9	145.0	160.0	336.8	38.9	34.6	6.7	-40.1	29.2	13.9	19.0	-25.3	-33.8	18.3	-1.5	44.7	104.8	29.1
2. Портфолио инвестиции	-50.6	104.0	-56.8	-42.1	-1.0	0.9	1.1	10.1	-1.8	-0.9	-6.2	31.0	36.3	-1.7	5.8	2.5	76.0	-131.8
Средства	-0.5	-37.6	-21.9	-7.6	-0.8	-1.9	-2.3	-3.5	-3.2	-2.2	-1.3	-0.1	13.0	-2.3	-1.7	-0.9	-7.3	0.1
Обврски	-50.1	141.7	-34.9	-34.4	-0.2	2.7	3.3	13.7	1.4	1.3	-4.9	31.2	23.3	0.6	7.5	3.4	83.3	-132.0
3. Останати инвестиции	464.4	245.8	89.7	243.2	-11.2	-11.2	56.8	97.2	-24.8	-82.7	-30.6	14.9	-8.2	35.5	49.2	105.3	190.1	242.1
3.1. Средства	207.4	-107.0	-159.7	-401.8	-71.8	24.6	-33.2	60.4	2.2	-23.4	-85.5	-24.3	-15.2	-118.4	-181.6	364.8	-101.5	-270.9
3.1.1. Трговски кредити	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2. Заеми	-4.7	-19.1	7.2	-230.2	-83.4	62.8	-49.6	43.7	19.3	-10.2	-2.9	-18.2	-8.3	-75.6	-139.4	340.8	79.1	-287.9
3.1.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	-233.1	-83.2	64.8	-45.0	44.4	19.5	-8.3	-0.5	-19.8	-6.4	-75.2	-130.9	337.7	97.0	-289.5
3.1.2.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.3. Банки	-0.3	-16.0	6.9	3.7	-1.2	-1.6	-4.4	-1.7	-0.1	-1.9	-2.5	1.8	-1.9	-0.7	-8.4	2.1	-20.5	1.5
3.1.2.4. Останати сектори	-4.4	-3.2	0.4	-0.9	1.0	-0.4	-0.2	1.0	-0.2	0.1	-0.2	0.1	0.2	0.0	1.1	2.5	2.5	0.0
3.1.3. Валути и депозити	211.3	-88.1	-167.1	-171.6	11.6	-38.3	16.4	16.7	-17.1	-13.3	-82.5	-6.1	-6.9	-42.8	-42.3	24.0	-180.7	17.1
3.1.3.1. Монетарна власт	16.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3.3. Банки	238.5	-86.0	-78.6	-36.4	29.2	-20.3	38.4	38.2	11.5	8.2	-60.4	9.3	6.5	-25.9	-25.4	37.3	46.6	21.2
3.1.3.4. Останати сектори	-43.2	-2.0	-89.1	-135.3	-17.6	-18.0	-22.0	-21.5	-28.6	-21.5	-22.1	-15.5	-13.4	-16.9	-16.9	-13.3	-227.3	-4.1
3.1.4. Останати средства	0.8	0.1	0.2	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1
3.2. Обврски	256.9	352.8	249.4	645.1	60.6	-35.8	90.0	36.8	-27.0	-59.3	54.9	39.2	7.0	153.9	230.9	-259.5	291.6	513.0
3.2.1. Трговски кредити	-4.4	169.1	71.2	-8.9	25.6	1.5	33.0	63.9	-2.5	-40.6	0.3	0.5	-2.5	46.1	24.2	42.4	191.8	-8.1
3.2.2. Заеми	241.9	69.9	121.4	665.2	51.8	-37.5	46.7	-53.7	-29.8	-17.9	60.7	36.8	6.4	87.0	182.8	-331.6	1.8	528.0
3.2.2.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	232.5	83.1	-64.2	44.8	-44.2	-19.5	7.8	0.0	20.3	5.7	69.9	136.5	-315.2	-75.0	254.3
3.2.2.2. Држава	36.1	7.0	38.9	367.5	0.8	-0.5	1.6	-5.8	-0.8	-6.3	74.1	11.2	-5.3	2.2	-5.7	-3.6	61.9	281.8
3.2.2.3. Банки	-17.0	58.9	110.7	46.7	-24.8	27.4	-0.7	-5.0	-7.5	-7.4	-3.2	5.9	-3.7	-5.2	21.7	-6.6	-9.1	1.8
3.2.2.4. Останати сектори	222.7	4.0	-28.1	18.5	-7.3	-0.2	1.0	1.3	-2.0	-12.0	-10.2	-0.6	9.6	20.2	30.3	-6.2	23.8	-10.0
3.2.3. Валути и депозити	12.1	26.0	-2.8	-61.9	-5.3	0.4	6.7	25.4	3.8	-4.5	-9.1	1.7	1.8	11.2	13.9	20.1	66.2	-8.0
3.2.3.1. Монетарна власт	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2. Држава	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.3. Банки	12.1	26.0	-2.8	-61.9	-5.3	0.4	6.7	25.4	3.8	-4.5	-9.1	1.7	1.8	11.2	13.9	20.1	66.2	-8.0
3.2.3.4. Останати сектори	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.4. Останати обврски	7.4	87.9	59.5	50.5	-11.4	-0.1	3.6	1.2	1.5	3.6	3.1	0.2	1.3	9.6	9.9	9.6	31.9	1.1
4. Бруто официјални резерви / 1	75.3	-76.9	-61.7	-331.3	21.2	-0.5	-27.1	10.9	17.4	32.7	-47.3	-29.2	10.7	-3.6	-9.1	-118.2	-142.3	-91.1
III. Нето грешки и пропусти	-24.0	27.1	1.3	-3.6	3.2	2.8	12.4	-1.3	8.8	12.1	9.3	0.5	-12.2	-5.8	-7.6	19.0	41.3	-2.1

1/ Без ценовни промени и курсни разлики.

Извор: НБРМ.

Табела 10

НАДВОРЕШНОТРГОВСКА РАЗМЕНА СПОРЕД СМТК

во милиони евра											
	Вкупно	Производи за храна	Пијалаци и тутун	Сировини освен гориво	Минерални горива, мазива и сл.	Животински и растителни масла	Хемиски производи	Производи класирани по материјали	Машини транспортни уреди	Разни готови производи	Трансакции и непомната стока
ИЗВОЗ											
2008	2,698	210	149	183	211	8	123	1,079	127	606	1
2009	1,937	202	141	123	145	6	123	551	110	535	1
2010	2,535	249	153	196	195	8	288	750	150	542	2
2011	3,198	267	170	207	266	13	538	883	253	599	2
1	222	13	18	16	20	1	42	60	11	41	0
2	240	15	7	15	17	0	54	65	17	48	0
3	252	21	8	18	19	1	48	69	18	50	0
4	278	30	8	18	27	1	47	81	22	45	0
5	286	23	14	19	25	1	47	89	20	49	0
6	260	23	12	18	27	1	39	68	19	52	1
7	239	21	11	20	25	2	27	63	19	52	0
8	279	22	14	16	32	1	44	70	22	58	0
9	313	30	23	19	24	1	53	87	26	50	0
10	286	28	15	17	15	1	50	80	28	50	0
11	266	22	22	16	20	2	34	78	25	48	0
12	277	19	20	15	17	1	52	72	26	56	0
2012	3,114	264	185	206	199	12	529	807	309	601	1
1	211	11	15	14	18	1	35	53	20	44	0
2	237	13	18	13	16	1	44	61	23	48	0
3	268	22	12	18	16	1	51	69	27	52	0
4	240	24	9	15	20	1	40	70	22	39	0
5	279	23	14	22	16	1	52	77	27	47	0
6	277	25	15	17	15	1	39	79	29	56	0
7	274	22	29	19	16	1	36	64	25	62	0
8	248	23	10	17	20	1	40	70	24	43	0
9	271	27	13	16	14	1	45	74	28	53	0
10	274	30	13	22	13	1	51	69	27	48	0
11	272	25	15	19	17	1	51	64	29	52	0
12	263	19	22	15	17	1	46	58	28	58	0
2013											
1	230	13	21	18	11	1	42	53	23	48	0
2	229	13	8	16	5	1	44	62	27	52	0
УВОЗ											
2008	4,664	424	35	236	956	46	416	1,257	986	308	1
2009	3,637	401	37	145	583	33	408	868	873	282	7
2010	4,137	421	44	219	729	39	500	1,048	831	302	4
2011	5,038	483	49	263	1,034	55	596	1,404	841	310	4
1	429	31	2	19	70	3	84	148	55	16	0
2	394	38	2	16	101	4	53	94	63	21	0
3	389	43	3	21	83	3	42	98	71	24	0
4	442	38	4	21	99	3	47	127	80	24	0
5	404	35	4	21	57	4	49	127	76	30	0
6	394	37	5	21	76	3	48	107	66	30	0
7	409	45	6	21	94	5	46	97	67	26	0
8	428	38	5	24	93	5	49	107	82	25	0
9	438	35	4	23	75	5	47	149	73	28	0
10	397	43	3	21	78	6	43	117	57	29	0
11	456	49	4	30	98	6	44	126	70	28	0
12	457	50	5	26	108	6	43	108	80	30	2
2012	5,062	529	58	232	1,078	62	575	1,423	798	303	5
1	369	35	4	20	106	5	31	100	51	18	0
2	356	35	3	16	113	5	44	58	63	19	0
3	440	50	8	29	102	7	57	101	63	24	0
4	458	45	5	29	67	3	44	171	69	23	2
5	454	43	5	32	84	6	54	139	65	26	0
6	395	43	4	24	70	6	46	114	63	24	0
7	413	45	6	10	70	3	58	128	70	24	0
8	407	43	5	15	97	5	46	100	70	26	0
9	402	45	3	9	80	6	47	123	58	30	0
10	462	51	5	15	100	6	54	127	71	33	0
11	457	48	6	18	95	6	49	134	72	29	0
12	449	48	4	15	95	3	46	128	83	26	1
2013											
1	374	41	3	13	83	5	45	116	51	16	0
2	362	34	4	12	53	5	53	116	64	22	0

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија.

Табела 11

МЕНУВАЧКИ ПАЗАР									
	БАНКИ			МЕНУВАЧНИЦИ			ВКУПНО		
	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп	Понуда	Побарувачка	Нето-откуп
ВО МИЛИОНИ ЕВРА									
2004	286.3	149.2	137.1	494.6	266.3	228.3	780.9	415.5	365.4
2005	340.3	108.6	231.7	541.1	235.6	305.5	881.4	344.2	537.2
2006	429.7	126.5	303.2	555.8	208.0	347.8	985.5	334.5	651.0
2007	470.7	191.5	279.2	609.1	200.8	408.3	1,079.9	392.4	687.5
2008	544.6	317.4	227.2	585.0	209.3	375.7	1,129.6	526.6	602.9
2009	476.2	282.0	194.3	766.6	197.1	569.5	1,242.8	479.1	763.8
2010	480.3	175.1	305.2	815.9	148.5	667.5	1,296.3	323.6	972.7
2011	464.4	165.6	298.7	924.2	146.8	777.3	1,388.5	312.5	1,076.1
1	29.8	12.0	17.8	47.5	9.7	37.7	77.3	21.7	55.6
2	30.6	12.1	18.5	48.3	12.1	36.2	78.9	24.2	54.7
3	33.4	16.8	16.6	51.2	12.6	38.5	84.6	29.5	55.1
4	34.0	15.4	18.6	63.6	11.6	52.0	97.7	27.0	70.7
5	36.1	15.9	20.2	62.6	12.7	49.9	98.7	28.6	70.1
6	36.6	15.9	20.7	64.1	12.7	51.4	100.6	28.5	72.1
7	42.4	16.0	26.4	108.0	12.6	95.4	150.4	28.6	121.8
8	43.8	14.0	29.9	103.4	12.1	91.3	147.2	26.1	121.2
9	38.2	10.8	27.5	91.3	12.5	78.8	129.6	23.3	106.3
10	36.9	10.6	26.3	82.9	12.6	70.3	119.8	23.2	96.6
11	39.7	11.5	28.2	80.4	12.6	67.8	120.1	24.1	96.0
12	62.8	14.7	48.1	120.8	12.9	107.9	183.6	27.6	156.0
2012	399.5	111.2	288.3	1,081.1	161.7	919.5	1,480.6	272.9	1,207.8
1	34.0	8.7	25.3	76.3	10.3	65.9	110.2	19.0	91.3
2	30.1	7.7	22.4	61.3	11.1	50.2	91.4	18.9	72.6
3	32.2	9.1	23.1	77.8	13.0	64.8	110.0	22.0	88.0
4	33.4	8.1	25.4	90.2	11.4	78.9	123.7	19.4	104.3
5	36.7	10.6	26.1	95.6	12.9	82.8	132.3	23.4	108.9
6	32.9	9.3	23.6	85.5	15.4	70.1	118.4	24.7	93.6
7	39.0	11.4	27.6	127.5	14.5	113.0	166.5	25.9	140.6
8	36.6	10.8	25.8	109.5	13.0	96.5	146.1	23.9	122.2
9	31.7	9.5	22.2	86.9	13.1	73.8	118.7	22.6	96.0
10	33.0	8.5	24.5	97.9	14.1	83.9	131.0	22.6	108.4
11	30.0	8.4	21.6	83.5	15.1	68.4	113.6	23.5	90.1
12	29.9	9.1	20.7	89.0	17.8	71.2	118.9	27.0	91.9
01-03.2013	75.8	24.9	50.9	209.4	45.5	163.9	285.1	70.4	214.8
1	24.5	8.8	15.7	67.8	14.2	53.6	92.3	23.1	69.2
2	25.8	6.9	18.9	69.9	14.3	55.6	95.7	21.2	74.5
3	25.5	9.1	16.4	71.7	17.0	54.7	97.2	26.1	71.0

Извор: НБРМ.

Табела 12

НЕДК И РЕДК					
	НЕДК	РЕДК-ТЖ	Релативни цени - ТЖ	РЕДК - ЦП	Релативни цени - ЦП
	<i>индекси 2006=100</i>				
2004	97.9	106.5	108.8	104.3	106.7
2005	99.8	102.2	102.5	101.2	101.4
2006	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2007	99.6	97.2	97.6	96.6	97.0
2008	100.6	98.7	98.1	97.2	96.6
2009	106.6	99.7	93.5	98.5	92.4
2010	106.0	97.0	91.5	99.5	93.9
2011	106.9	96.5	90.3	101.7	95.2
1	106.8	97.4	91.2	101.0	94.6
2	106.5	97.5	91.6	100.8	94.7
3	106.5	97.8	91.8	103.0	96.7
4	106.4	97.4	91.6	102.8	96.5
5	105.9	96.7	91.3	101.5	95.9
6	106.1	96.0	90.4	101.5	95.6
7	106.5	95.6	89.7	100.7	94.5
8	107.5	96.5	89.8	102.8	95.6
9	107.6	95.8	89.0	101.9	94.7
10	107.8	95.7	88.8	101.8	94.5
11	107.7	95.9	89.0	101.4	94.2
12	107.6	96.2	89.4	101.7	94.5
2012	108.3	97.3	89.8	103.2	95.4
1	107.5	97.9	91.1	100.7	93.7
2	107.5	98.0	91.2	102.5	95.3
3	107.8	97.5	90.4	103.6	96.1
4	106.2	96.5	90.9	101.6	95.7
5	108.2	97.9	90.5	103.5	95.7
6	109.1	97.6	89.5	104.3	95.6
7	108.7	96.2	88.5	103.6	95.3
8	108.9	97.2	89.3	102.8	94.5
9	109.2	97.7	89.5	104.4	95.6
10	108.8	96.8	88.9	103.5	95.1
11	108.5	96.5	89.0	103.7	95.5
12	108.8	97.2	89.3	104.5	96.1
2013					
1	108.4	97.8	90.2	103.9	95.8
2	108.4	97.8	90.2	102.9	94.9

Извор: НБРМ.

Табела 13

ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

	Просечен курс				Курс на крај на период			
	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR	Ден/CHF	Ден/GBP	Ден/USD	Ден/EUR
2004	39.7337	90.4298	49.4105	61.3377	39.7085	86.4983	45.0676	61.3100
2005	39.5871	89.6186	49.2919	61.2958	39.3402	89.2717	51.8589	61.1779
2006	38.8981	89.7611	48.7854	61.1885	38.0696	91.1007	46.4496	61.1741
2007	37.2534	89.4324	44.7184	61.1838	36.8596	83.2901	41.6564	61.2016
2008	38.6300	77.1265	41.8646	61.2654	41.0428	63.0387	43.5610	61.4123
2009	40.5769	68.8041	44.0766	61.2728	41.1165	67.6695	42.6651	61.1732
2010	44.5956	71.7150	46.4574	61.5150	49.3026	71.5008	46.3140	61.5050
2011	49.9881	70.8931	44.2281	61.5289	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
1	48.1809	72.4702	45.9858	61.5116	47.5236	71.4427	44.8614	61.5050
2	47.4083	72.6380	45.0951	61.5075	48.0545	71.9104	44.6919	61.5050
3	47.8229	71.0588	43.9906	61.5183	47.3456	69.9923	43.6595	61.5162
4	47.4222	69.7080	42.6383	61.5200	47.8064	68.9834	41.3947	61.5125
5	49.0049	70.0430	42.8266	61.5297	50.7237	71.0577	43.1713	61.6141
6	50.9005	69.5135	42.8109	61.6103	51.1964	68.4819	42.7175	61.6200
7	52.2133	69.5330	43.1423	61.6168	53.9524	70.4154	43.1998	61.6029
8	55.0191	70.1998	42.9071	61.5086	52.0182	69.5301	42.4562	61.5063
9	51.4977	70.4906	44.5426	61.5027	50.3842	70.6415	45.1737	61.5040
10	50.0403	70.6839	44.9128	61.5042	50.3685	69.9437	43.4357	61.5050
11	49.9897	71.6720	45.3129	61.5025	50.0826	72.0569	46.1243	61.5114
12	50.1034	72.8051	46.6049	61.5134	50.5964	73.6322	47.5346	61.5050
2012								
1	50.7711	73.8973	47.6848	61.5049	51.0584	73.5882	46.9146	61.5050
2	50.9539	73.5147	46.5380	61.5024	51.0373	72.5321	45.7113	61.5000
3	50.9953	73.6944	46.5718	61.5016	51.0627	73.7558	46.0505	61.5050
4	51.1828	74.7904	46.7293	61.5394	51.2153	75.4693	46.5115	61.5301
5	51.3028	76.5755	47.9980	61.6301	51.2749	77.1936	49.5105	61.5812
6	51.2945	76.4874	49.2161	61.6075	51.2320	76.3908	48.9532	61.6321
7	51.2608	78.0377	50.0522	61.5723	51.2224	78.8845	50.2353	61.5181
8	51.2045	78.0567	49.7112	61.5004	51.2127	77.7415	49.0285	61.5013
9	50.8721	77.0299	47.8767	61.5031	50.8313	77.0638	47.5644	61.5008
10	50.8325	76.2839	47.4019	61.4990	50.8890	76.2831	47.4459	61.4994
11	51.0251	76.5473	47.9742	61.5015	51.0673	75.8768	47.3298	61.5004
12	50.8933	75.7020	46.9413	61.5013	50.9106	75.2800	46.6510	61.5000
2013								
1	50.1280	74.0866	46.3616	61.5043	49.6378	71.6662	45.4258	61.5111
2	50.0665	71.5578	46.0427	61.5996	50.6022	71.3133	47.0476	61.6183
3	50.2843	71.7134	47.5128	61.6552	50.6247	73.0126	48.0544	61.6153

Извор: НБРМ.

Табела 14

ТЕКОВИ НА КРЕИРАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРНИ ПАРИ

	Кумулативна промена I-XII.2012	Кумулативна промена II-XII.2012	Месечна промена II.2013 / I.2013
	во милиони денари		
Примарни пари*	3,390	-3,043	-510
Депозити на држава	-12,153	5,864	1,706
Трезорска сметка	-12,839	5,704	1,737
Здравствена трезорска сметка	-23	151	-36
Странска помош+ СДШ	709	9	5
Девизни трансакции	5,589	-4,281	-225
Банки	8,463	2,508	-74
Држава	-2,874	-6,788	-151
Благајнички записи	6,285	1,980	0
Репо операции	2,700	-2,700	-130
Расположив депозит	-1,158	-4,092	-2,127
Останати ставки	2,127	186	267

*Примарните пари не вклучуваат задолжителна резерва во девизи.

Извор: НБРМ.

Табела 15

БИЛАНС НА НБРМ (СКРАТЕНА ФОРМА)

	Кумулативна промена I - XII.2012	Кумулативна промена XII.2012 - II.2013	Месечна промена II.2013 / I.2013	Состојба II.2013
	<i>во милиони денари</i>			
Примарни пари*	2,292	-2,931	-498	53,005
Нето девизна актива	6,408	4,782	-1,819	133,694
Нето домашна актива	-4,116	-7,713	1,321	-80,689

* Вклучува готови пари во оптек (вклучително и готовината во благајна на банките), задолжителна резерва на денарските и девизните депозити и вишокот на Извор: НБРМ.

Табела 16

МОНЕТАРНИ АГРЕГАТИ

	2011				2012				2013				2011				2012				2013			
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари	Февруари			Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари	Февруари		
	<i>период во однос на претходен период, во %</i>												<i>годишни промени, во %</i>											
M0	-3.4	2.4	-4.0	15.3	-9.0	7.0	1.4	5.7	-4.4	-0.9			7.6	2.1	1.8	9.5	3.1	7.7	13.7	4.3	4.6	4.8		
M1	-5.8	7.3	-0.9	6.6	-3.2	3.1	3.3	4.4	-5.1	2.4			7.5	10.4	6.9	6.9	9.8	5.5	9.9	7.6	4.0	7.2		
M4	0.9	2.0	2.4	4.1	1.0	0.3	0.8	2.2	-0.5	1.4			11.4	8.6	10.5	9.7	9.8	8.0	6.3	4.4	3.8	4.9		
M4-денарски дел	0.1	2.7	2.5	8.5	3.0	1.3	2.3	2.7	-1.0	1.4			14.5	10.3	12.5	14.4	17.7	16.1	15.8	9.6	7.5	7.6		

Извор: НБРМ.

Табела 17

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.01.2013 година	Состојба на 28.02.2013 година	Месечна промена (февруари 2013/јануари 2013)	Годишна промена јануари 2013/јануари 2012)	Годишна промена февруари 2013/февруари 2012)	Придонес во месечниот пораст на вкупните депозити во февруари 2013 година	Придонес во годишниот пораст на вкупните депозити во февруари 2013 година
	<i>во милиони денари</i>		<i>во %</i>			<i>во %</i>	
Вкупни депозити	244,142	247,948	1.6	4.3	5.6	100%	100%
Денарски*	132,691	134,985	1.7	9.0	9.4	60.3	88.0
Девизни	111,451	112,963	1.4	-0.9	1.4	39.7	12.0
Депозити на домаќинства	175,719	177,179	0.8	6.8	6.6	38.4	82.9
Денарски*	84,431	85,199	0.9	13.8	11.6	20.2	67.1
Девизни	91,288	91,981	0.8	1.0	2.3	18.2	15.8
Депозити на претпријатија од приватен сектор	53,626	55,820	4.1	-3.4	2.3	57.6	9.7
Денарски*	35,321	36,533	3.4	0.1	4.2	31.9	11.2
Девизни	18,306	19,286	5.4	-9.5	-1.1	25.8	-1.6

* Денарските депозити се со вклучени депозитни пари.

Извор: НБРМ.

Табела 18

ВКУПНИ ДЕПОЗИТИ КАЈ БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012				2013	
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Јануари	Февруари
Вкупни депозити	11.4	15.2	14.5	13.7	12.4	9.2	10.5	9.2	9.5	7.6	5.7	4.9	4.3	5.6
Денарски	7.7	15.9	21.0	19.9	17.2	11.8	13.0	14.3	18.6	16.9	16.4	11.5	9.0	9.4
Девизни	14.8	14.6	9.0	8.2	8.1	6.8	8.2	4.3	0.8	-1.3	-4.6	-2.1	-0.9	1.4
Краткорочни	6.9	11.1	8.4	7.7	7.6	2.1	6.7	7.8	7.1	5.9	0.3	-2.3	-3.2	-2.7
Долгорочни	47.7	53.2	50.5	43.3	39.1	39.1	35.6	22.5	20.5	19.7	24.2	25.1	30.8	30.3
Претпријатија од приватен сектор	-5.5	7.6	6.8	6.4	11.3	-1.7	4.7	6.1	6.2	0.8	-3.4	-2.0	-3.4	2.3
Домаќинства	19.9	19.6	17.6	17.4	14.0	14.2	14.3	12.0	12.0	10.9	9.2	7.2	6.8	6.6

Извор: НБРМ.

Табела 19

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

	Состојба на 31.01.2013 година	Состојба на 28.02.2013 година	Месечна промена (февруари 2013/јануари 2013)	Годишна промена јануари 2013/јануари 2012)	Годишна промена февруари 2013/февруа ри 2012)	Придонес во месечниот пораст на вкупните кредити во февруари 2013	Придонес во годишниот пораст на вкупните кредити во февруари 2013
	во милиони денари		во %			во %	
Вкупни кредити на банките	218,406	218,520	0.1	5.0	4.8	100%	100%
Денарски*	164,331	164,379	0.0	9.1	8.7	42.6	133.1
Девизни**	54,075	54,141	0.1	-5.7	-5.7	57.9	-33.1
Домаќинства	87,220	87,384	0.2	6.8	7.0	143.5	57.6
Денарски	80,766	80,943	0.2	7.5	7.8	155.2	58.8
Девизни	6,454	6,440	-0.2	-1.5	-1.8	-11.7	-1.2
Претпријатија	130,396	130,369	0.0	3.6	3.1	-24.3	39.5
Денарски	82,829	82,722	-0.1	10.3	9.4	-93.2	71.6
Девизни	47,568	47,646	0.2	-6.2	-6.3	68.8	-32.0

* Денарските кредити ги вклучуваат и кредитите со валутна клаузула.

** Девизните категории се вреднувани по тековниот девизен курс.

Табела 20

ВКУПНИ КРЕДИТИ ДАДЕНИ ОД БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ, ГОДИШНИ ПРОМЕНИ, ВО %

	2010				2011				2012				2013	
	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	јануари	Февруари
Вкупни кредити	2.5	5.8	7.7	7.1	8.0	8.6	8.1	8.5	8.0	7.5	6.6	5.4	5.0	4.8
Денарски	2.6	3.7	5.5	2.3	3.2	4.8	2.7	5.1	5.6	6.9	9.3	9.5	9.1	8.7
Девизни	2.4	13.1	15.8	24.0	24.6	20.9	25.9	18.5	15.2	9.2	-0.6	-5.1	-5.7	-5.7
Краткорочни	-3.4	-0.2	1.7	-1.0	-1.7	-2.0	-2.5	0.2	-0.4	1.4	5.6	4.0	3.1	2.4
Долгорочни	1.1	5.8	8.3	10.8	13.8	15.4	14.8	11.1	10.3	8.9	5.3	4.9	4.4	2.6
Претпријатија	4.0	7.9	10.2	8.4	9.0	9.7	8.6	8.6	8.2	7.6	6.3	4.5	3.6	3.1
Домаќинства	0.6	2.8	4.3	5.1	6.6	7.0	7.4	8.1	7.4	6.8	6.7	6.5	6.8	7.0

Извор: НБРМ.

Табела 21

НЕТО ДЕВИЗНА АКТИВА НА БАНКИТЕ

	Состојба II.2013	Месечна промена II.2013/ XI.2012	Годишна промена II.2013/II.2012
	во милиони денари		
Девизни средства	36,158	2,105	-740
Девизни обврски	37,958	-106	2,824
Нето девизна актива	-1,800	2,211	-3,565

Извор: НБРМ.

Табела 22

КАМАТНИ СТАПКИ

	март 2013 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Каматна стапка на аукциите на благајничките записи (28 дена)	3.48	0.00	-0.52
Меѓубанкарска каматна стапка на пазар на депозити (МКДОНИА)	1.77	0.02	-0.33
	февруари 2013 година	месечна промена	годишна промена
	во %	во процентни поени	
Пондерирани активни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	7.8	0.0	-0.4
Пондерирани пасивни каматни стапки на банките (денарски и девизни)	3.1	-0.2	-0.4

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Табела 23

КАМАТНИ СТАПКИ НА МЕЃУБАНКАРСКИ ПАЗАР НА ДЕПОЗИТИ

Период	МКДОНИА	МБКС	СКИБОР преку ноќ	СКИБОР 1 недела	СКИБОР 1 месец	СКИБОР 3 месеци	СКИБОР 6 месеци	СКИБОР 9 месеци	СКИБОР 12 месеци
	во %								
I.2011	2.47	2.49	2.75	3.62	4.35	5.32			
II	2.17	2.24	2.63	3.54	4.29	5.27			
III	2.29	2.23	2.51	3.43	4.25	5.15			
IV	2.19	2.28	2.46	3.45	4.25	5.14			
V	2.12	2.12	2.38	3.39	4.24	5.09			
VI	2.09	2.10	2.29	3.27	4.17	5.08			
VII	2.19	2.19	2.23	3.17	4.17	5.03	5.55	6.05	6.60
VIII	2.21	2.22	2.19	3.17	4.15	5.00	5.47	6.00	6.49
IX	2.17	2.19	2.19	3.19	4.16	4.96	5.47	5.98	6.47
X	2.19	2.02	2.18	3.18	4.14	4.95	5.46	5.94	6.44
XI	1.99	1.99	2.18	3.17	4.12	4.91	5.43	5.91	6.37
XII	2.15	2.16	2.19	3.18	4.11	4.83	5.36	5.84	6.27
I.2012	2.12	2.11	2.18	3.18	4.14	4.81	5.34	5.82	6.25
II	2.14	2.14	2.19	3.18	4.14	4.78	5.28	5.79	6.24
III	2.10	2.11	2.19	3.18	4.16	4.76	5.29	5.78	6.26
IV	2.15	2.13	2.18	3.18	4.10	4.71	5.27	5.77	6.21
V	1.89	2.18	2.09	3.07	4.03	4.56	5.19	5.67	6.13
VI	2.18	2.37	2.03	3.01	4.00	4.46	5.04	5.54	6.02
VII	2.12	2.32	2.06	3.02	4.02	4.51	5.04	5.54	6.03
VIII	2.20	2.39	2.07	3.03	4.03	4.49	5.04	5.53	6.03
IX	2.11	2.17	2.03	3.01	3.97	4.47	5.03	5.52	6.01
X	2.17	2.31	2.03	3.00	3.96	4.46	5.02	5.52	6.00
XI	2.10	2.22	2.02	2.94	3.92	4.40	4.97	5.47	5.96
XII	2.04	2.12	2.01	2.93	3.90	4.36	4.96	5.46	5.94
I.2013	2.03	2.12	2.01	2.84	3.81	4.28	4.89	5.39	5.88
II	1.75	1.78	2.00	2.56	3.48	3.98	4.57	5.08	5.55
III	1.77	1.91	1.99	2.46	3.38	3.91	4.44	4.95	5.45

Извор: НБРМ.

Табела 24

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %				
	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.7	5.6	8.1	2.2
VI	9.7	5.8	8.1	2.3
IX	9.6	6.1	8.1	2.5
XII	9.8	6.5	7.2	3.0
III.2009	9.9	6.6	7.4	3.2
VI	10.1	6.8	7.7	3.3
IX	10.3	7.4	7.6	3.3
XII	10.3	7.5	7.6	3.4
III.2010	9.8	7.5	7.3	3.2
VI	9.6	7.0	7.3	3.1
IX	9.2	6.8	7.4	3.0
XII	9.0	6.7	7.4	3.0
III.2011	8.9	6.0	7.4	2.8
VI	8.8	5.9	7.4	2.8
IX	8.8	5.8	7.4	2.7
XII	8.8	5.6	7.3	2.5
III.2012	8.6	5.2	7.1	2.3
VI	8.5	5.1	7.0	2.3
IX	8.4	4.9	6.9	2.2
XII	8.3	4.8	6.8	2.1
I.2013	8.3	4.8	6.7	2.1
II	8.2	4.6	6.7	2.0

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 25

КАМАТНИ СТАПКИ НА НОВИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %				
	Денарски		Девизни	
	Кредити	Депозити	Кредити	Депозити
III.2008	9.1	3.8	8.0	1.4
VI	9.3	4.2	8.1	1.2
IX	9.1	4.5	7.8	1.9
XII	9.1	4.4	6.6	1.5
III.2009	9.7	4.6	7.0	1.9
VI	10.8	4.5	7.8	1.5
IX	10.3	5.2	8.3	1.5
XII	10.1	5.2	7.5	1.6
III.2010	10.0	5.0	7.8	1.5
VI	9.7	4.3	7.8	1.1
IX	9.3	3.8	7.4	1.0
XII	8.6	4.2	7.3	1.3
III.2011	8.1	3.1	6.8	1.0
VI	8.2	3.2	7.4	0.8
IX	8.3	3.2	7.4	0.8
XII	8.2	3.9	6.9	0.9
III.2012	8.0	2.9	6.8	0.8
VI	7.8	2.9	7.3	0.7
IX	7.8	2.6	7.1	0.7
XII	7.7	3.0	6.2	0.7
I.2013	7.6	2.9	6.4	0.7
II	7.3	2.5	6.4	0.6

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 26

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на денарски кредити, во %			каматна стапка на денарски депозити, во %		
III.2008	8.6	11.4	10.6	5.6	5.6	5.8
VI	8.7	11.2	10.2	5.8	5.9	6.0
IX	8.8	11.1	10.0	6.1	6.1	6.1
XII	9.0	11.2	10.3	6.6	6.5	5.9
III.2009	9.2	11.2	10.5	6.8	6.2	5.9
VI	9.7	11.0	10.9	7.1	6.4	5.2
IX	9.8	11.1	11.0	7.6	7.0	5.1
XII	9.9	11.1	10.9	7.7	7.2	5.3
III.2010	9.5	10.6	10.9	7.7	7.1	5.7
VI	9.3	10.2	10.9	7.2	6.5	5.6
IX	9.0	9.4	10.6	7.0	6.5	5.6
XII	8.9	9.3	10.6	6.9	6.2	5.7
III.2011	8.7	9.3	10.4	6.0	5.8	6.0
VI	8.6	9.9	10.2	5.8	6.2	5.8
IX	8.5	9.8	10.1	5.8	5.9	6.7
XII	8.6	9.1	9.9	5.7	5.0	6.9
III.2012	8.5	9.0	9.7	5.2	4.8	7.0
VI	8.3	8.8	9.6	5.0	4.8	6.6
IX	8.2	8.7	9.5	4.8	4.7	6.5
XII	8.1	9.0	9.7	4.6	4.9	6.5
I.2013	8.1	8.9	9.7	4.6	5.0	6.4
II	8.0	8.8	9.6	4.4	4.8	6.3

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 27

КАМАТНИ СТАПКИ ПО ГРУПИ НА БАНКИ

	големи банки	средни банки	мали банки	големи банки	средни банки	мали банки
	каматна стапка на девизни кредити, во %			каматна стапка на девизни депозити, во %		
III.2008	8.1	8.3	9.0	2.2	2.3	0.9
VI	8.1	8.3	9.0	2.2	2.5	0.9
IX	8.1	8.3	9.0	2.5	2.8	0.9
XII	6.8	8.3	9.0	3.0	3.0	1.5
III.2009	7.1	8.0	9.0	3.2	3.4	1.9
VI	7.2	8.9	9.0	3.3	3.6	1.8
IX	7.1	8.8	12.7	3.2	3.6	2.3
XII	7.0	9.0	5.9	3.2	3.9	2.8
III.2010	7.0	8.2	10.1	3.1	3.6	3.0
VI	6.9	8.3	8.2	3.1	3.1	2.9
IX	6.9	8.3	7.7	3.0	3.0	2.9
XII	6.9	8.3	7.6	3.0	3.0	2.9
III.2011	6.9	8.3	9.0	2.8	2.8	3.0
VI	6.8	8.4		2.7	3.0	3.0
IX	6.9	8.4		2.6	2.9	2.9
XII	6.8	8.2	7.7	2.5	2.6	3.0
I.2012	6.7	8.1	7.6	2.4	2.6	3.0
III.2012	6.5	7.9	7.5	2.2	2.5	3.0
VI	6.4	7.8	7.4	2.1	2.5	2.9
IX	6.3	7.7	7.3	2.1	2.3	3.0
XII	6.2	7.7	7.3	2.0	2.4	3.1
I.2013	6.1	7.6	7.2	2.0	2.4	3.0
II	6.1	7.6	7.2	1.9	2.3	3.0

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.

Извор: НБРМ.

Табела 28

КАМАТНИ СТАПКИ ПО СЕКТОРИ

	Население		Претпријатија	
	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %	Каматна стапка на денарски кредити, во %	Каматна стапка на денарски депозити, во %
III.2008	11.1	6.1	8.6	4.7
VI	10.9	6.2	8.7	5.2
IX	10.9	6.5	8.7	5.5
XII	11.0	7.0	8.8	5.8
III.2009	10.9	7.5	9.1	5.4
VI	11.1	8.2	9.5	5.0
IX	11.2	8.5	9.6	5.3
XII	11.1	8.7	9.7	5.2
III.2010	10.4	8.4	9.4	5.3
VI	10.4	8.0	9.1	4.6
IX	9.4	7.5	9.0	4.7
XII	9.4	7.3	8.8	4.5
III.2011	9.3	6.5	8.7	4.2
VI	9.2	6.2	8.6	4.5
IX	9.1	6.2	8.6	4.5
XII	9.1	6.0	8.5	4.3
III.2012	9.0	5.6	8.4	4.1
VI	8.9	5.2	8.2	4.3
IX	8.7	5.1	8.1	4.0
XII	8.6	5.0	8.1	4.1
I.2013	8.6	5.0	8.1	4.0
II	8.5	4.8	8.0	3.9

Забелешка: Вкупната пондерирана активна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на негативните салда по тековни сметки и каматните стапки на кредитните картички. Вкупната пондерирана пасивна каматна стапка не ги вклучува каматните стапки на тековните сметки.
Извор: НБРМ.

Табела 29

КАМАТНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ, ВО %

	Каматни стапки на тековни сметки		Каматни стапки на кредитни картички
	Кредити	Депозити	Кредити
VI.09	12.3	0.8	15.9
IX	12.2	0.9	15.8
XII	12.7	0.9	15.7
III.10	12.7	0.8	15.6
VI	12.2	0.7	14.4
IX	11.5	0.6	12.5
XII	11.4	0.5	12.2
III.11	10.7	0.5	11.3
VI	10.7	0.4	11.6
IX	10.6	0.3	11.5
XII	10.5	0.3	11.3
III.12	10.4	0.4	11.5
VI	10.3	0.3	11.5
IX	10.2	0.3	10.8
XII	10.2	0.3	11.0
I.13	10.3	0.3	11.0
II	10.1	0.2	10.8

Извор: НБРМ.